



СЛ
НА СОЦИ

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

К

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегу-
ва по потреба. Рок за рекламирање
15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 19 август 1988
Скопје

Број 31

Год. XLIV

Преплатата за 1988 година изнесу-
ва 26.000 динари. Овој број чини 400
дин. Жиро сметка 40100-603-12498

599.

Врз основа на член 4 од Законот за извршува-
ње на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен
весник на СРМ“ бр. 49/87), а во врска со член 53,
став 1, точка 1 од Законот за системот за финанси-
рање на општините и Републиката („Службен весник
на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88 и 20/88),
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија
донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР
Македонија се дава позајмица на Собранието на оп-
штината Кичево во износ од 100.000.000 динари, по-
требни за исплата на личен доход на вработените
во органите на управата за месец јуни.

2. Позајмицата од точка 1 од оваа одлука Оп-
штината ќе ја врати до 31 октомври 1988 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1577/1
28 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

600.

Врз основа на член 53, став 1, точка 2 од За-
конот за системот за финансирање на општините и
Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77,
37/83, 42/85, 50/87, 10/88 и 20/88), Извршниот совет
на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИКАТА

1. Од средствата на Постојаната резерва на Ре-
публиката се одобруваат неповратни средства во из-
нос од 60.000.000 динари, како помош за отстрану-
вање на последиците од поплавите во општините, Ба-
бушница, Црна Трава, Пирот и Власотинце во Со-
цијалистичка Република Србија.

2. Републичкиот секретаријат за финансии ќе се
грижи за спроведување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1585/1
28 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

601.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување
на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен
весник на СРМ“, бр. 49/87), а во врска со член 53,
став 1, точка 1 од Законот за системот за финанси-
рање на општините и Републиката („Службен вес-
ник на СРМ“, бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88 и
20/88), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР
Македонија се дава позајмица на Републичката са-
моуправна интересна заедница за насочено образо-
вање во износ од 800.000.000 динари, потребни за
покривање на недостигот на средствата за исплата
на личните доходи на вработените за месец јули.

2. Позајмицата од точка 1 од оваа одлука РСИЗ
за насочено образование ќе ја врати до 31 август
1988 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1634/1
8 август 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

602.

Врз основа на член 34-а, став 2 од Законот за
административните такси („Службен весник на СРМ“
бр. 45/72, 30/77, 25/84, 31/84, 44/85 и 7/88), Извршниот
совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ТАКСИ ВО ДОЗВОЛИ И ЗА ВИЗИ ШТО СЕ ИЗДАВААТ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

1. Во Одлуката за висината на таксите за дозво-
ли и за визи што се издаваат на граничните преми-
ни („Службен весник на СРМ“ бр. 19/88), во точка
1, по точка 2-а износот од „15.000“ се заменува со
износот „20.000“, а во потточка 2-б износот „8.000“
се заменува со износот „10.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија“.

Бр. 23-1630/1
11 август 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

603.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НАДВОРЕ-
ШЕН СОРАБОТНИК — СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕ-
НО ПЛАНИРАЊЕ СО ЕДНА ТРЕТИНА ОД
РАБОТНОТО ВРЕМЕ

1. Се разрешува од должноста надворешен соработник советник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање со една третина од работното време м-р Мирко Аврамовски, виш предавач на ООЗТ Економски факултет во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1396/1
21 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

604.

Врз основа на член 162 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ
И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ
СОВЕТ

1. Се разрешуваат од функцијата претседател и членови на Републичкиот педагошки совет, поради престанок со работа на Советот:

- а) претседателот,
— д-р Томе Саздов
- б) членовите:
— Зерин Абас,
— Драган Арсов,
— Виолета Велјановска,
— Слободанка Газепова,
— Иван Глигоров,
— инж. Лилјана Дукетова,
— Галина Дравошанска,
— Марија Заковска,
— Ристо Змбалов,
— Елисавета Икономова,
— Али Исламоски,
— д-р Владо Картов,
— Драган Кузмановски,
— д-р Маријан Марјановски,
— д-р Љубе Миленковски,
— Павлина Мисиркова,
— д-р Никола Петров,
— Печемска Невена,
— Исмет Рамадани,
— Љубица Ристова,
— м-р Урим Старова,
— Горѓи Танковски,
— д-р Кирил Темков,
— Зоран Тодоровски,
— Војо Христовски,
— Елена Шуковик.

2. За претседател и членови на Републичкиот педагошки совет се именуваат:

- а) за претседател
— д-р Владо Картов, професор на Правниот факултет во Скопје.

б) за членови:

1. Зерин Абас, педагог во ОУ „Телефуз“ — Скопје,
 2. Виолета Велјановска, наставник во ОУ „Даме Груев“ — Скопје,
 3. д-р Симеон Гелески, професор на Правниот факултет во Скопје,
 4. Елица Георгиевска, професор по марксизам во УЦ „Раде Јовчевски-Корчагин“ — Скопје,
 5. Симеонка Гучева, професор во УЦ „Јосип Броз-Тито“ — Скопје,
 6. Апостол Горевски, професор во Машинскиот центар Скопје,
 7. Марија Заковска, просветен работник во пензија Тетово,
 8. д-р Драган Јанкоски, директор на Училиштето за средно образование во Струга,
 9. д-р Љубе Миленковски, професор на Природноматематичкиот факултет во Скопје,
 10. Павлина Мисиркова, директор на Предучилишната организација „Јосип Броз Тито“,
 11. Миланка Николовска, раководител во Предучилишната организација „Весели Цветови“ — Скопје,
 12. Танка Пеева, директор на ОУ „Живко Брајковски“ — Скопје,
 13. Исмет Рамадани, директор на „Зеф Љуш Марку“ — Скопје,
 14. Филип Секулоски, директор на ОУ „Слобода“ — Кичево,
 15. д-р Томе Николовски, професор по психологија на Филозофскиот факултет во Скопје,
 16. м-р Иван Глигоров, професор на Педагошката академија во Штип.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-142/2
21 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

605.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/81 и 20/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Љупчо Наумовски, досегашен републички просветен инспектор за високо образование во Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1554/1
21 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

606.

Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО

1. За помошник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство се назначува Никола Кичевски, досегашен помошник на претседателот на Комисијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1435/2

21 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

607.

Врз основа на член 173 став 2 и 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО

1. За помошник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство се назначува Тодор Тасевски, досегашен советник на претседателот на Комисијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1435/3

21 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

608.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), а во врска со член 98 став 2 од Законот за работни односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 3/83, 3/85, 46/86 и 3/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО

1. Се разрешува од должноста помошник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство Михаил Банде, поради исполнување на условите за пензија, заклучно со 25. IX. 1988 година кога му престанува и работниот однос.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1552/1

21 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

609.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), а во врска со член 98 став 2 од Законот за работни односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 3/83, 3/85, 42/85, 46/86 и 3/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

1. Се разрешува од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за информации Илија Корубин, поради исполнување услови за пензија, заклучно со 30. IX. 1988 година, кога му престанува и работниот однос.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1551/1

21 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

610.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), а во врска со член 98 став 2 од Законот за работни односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 3/83, 3/85, 42/85, 46/86 и 3/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА

1. Се разрешува од должноста директор на Републичката управа за ветеринарна служба, во состав на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство Никола Поповски, поради исполнување на условите за пензија, заклучно со 17. IX. 1988 година кога му престанува и работниот однос.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1553/1

21 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

611.

Врз основа на член 170 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

1. д-р Александар Гичевски, се разрешува од должноста директор на Републичкиот хидрометеоролошки завод на негово барање, сметано од 1. IX. 1988 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1199/2

21 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

612.

Врз основа на член 172 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

1. За заменик на директорот на Републичкиот хидрометеоролошки завод се именува м-р Витомир Димитриевски, досегашен помошник на директорот на Републичкиот хидрометеоролошки завод.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-743/2
21 јули 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

613.

Врз основа на член 160 точка 16 од Законот за внатрешни работи — Пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80 и 24/87), републичкиот секретар за внатрешни работи донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Цените на обрасците што се употребуваат во органите на управата надлежни за внатрешни работи, изнесуваат и тоа за:

1. Лична карта	1.100	динари
2. Возачка дозвола	1.100	„
3. Дозвола за возач на трактор	1.100	„
4. Возачка потврда	1.100	„
5. Сообраќајна дозвола за регистрирано возило (земјоделски трактор)	1.100	„
6. Потврда за регистрација за регистрирано возило	1.100	„
7. Потврда за привремена регистрација на возило	600	„
8. Дозвола за поседување и носење на оружје	600	„
9. Дозвола за поседување на оружје	600	„
10. Тест за полагање возачки испит	300	„
11. Извод од матичната книга на родените за употреба во странство	500	„
12. Извод од матичната книга на венчаните за употреба во странство	500	„
13. Извод од матичната книга на умрените за употреба во странство	500	„
14. Постојана пропусница за движење и задржување на аеродром	1.000	„
15. Привремена пропусница за движење и задржување на аеродром	1.000	„
16. Пропусница за премин на Југословенско-бугарска граница во малограничен сообраќај на лица	1.000	„
17. Привремена дозвола за движење и престој во граничен појас	1.000	„
18. Постојана дозвола за движење и престој во граничен појас	1.000	„
19. Привремена дозвола за движење и задржување на граничен премин	1.000	„
20. Постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин	1.000	„
21. Барање за издавање пропусница во малограничен сообраќај на лица	1.000	„
22. Дозвола за инструктор	1.000	„

II. Со денот на влегувањето во сила на ова решение, престанува да важи Решението за цените на обрасците што се употребуваат во органите на управата надлежни за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 24/87).

III. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 262-8903/1
15 август 1988 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
Александар Андоновски, с. р.

614.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 јуни 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека Табеларниот преглед за типичните работи и работни задачи составен дел на Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Медицинскиот центар „Кавадарци“ во Кавадарци, со референдум одржан на 23 септември 1987 година, во делот во кој се определени бодови за личен доход за лицата кои имаат звање примариус, во времето на неговото важење не бил во согласност со Уставот и законот.

Оваа одлука има правно дејство на одлука со која се укинува самоуправен општ акт.

2. Се укинува член 17 од Правилникот за измени и дополнување на Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во означениот медицински центар, со референдум одржан на 18 мај 1988 година, во делот во кој е извршено вреднување на лицата кои имаат звање примариус.

3. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законитоста на Табеларниот преглед означен во точка 1 од оваа одлука, во делот во кој е извршено вреднувањето на работите и работните задачи на лицата кои се магистри или доктори по медицински науки.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот Медицински центар на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

5. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 39/88 од 28 април 1987 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за согласноста на означените делови со уставното начело на распределба според трудот.

6. Судот на седницата утврди дека во означениот Табеларен преглед, покрај тоа што е извршено вреднување на работите и работните задачи на лекарите по основите сложеност, одговорност и услови за работа, е извршено и вреднување на звањето примариус, магистер на медицински науки и доктор на медицински науки. Во актот за систематизација на работите и работните задачи звањето примариус и степените на образование магистер и доктор по медицински науки не се предвидени како услови за извршување на одредени работи и работни задачи ниту, пак, за овие лица се предвидени посебни работи и работни задачи различни по обем и сложеност од работните задачи на другите лекари.

Судот, исто така, утврди дека во текот на постапката се извршени измени и дополнувања на оспорениот Табеларен преглед, со кои повторно се врши посебно вреднување на работите и работните задачи на примариусот, без притоа во самоуправните општи акти за него да се утврдат посебни работи и работни задачи различни по обем и сложеност од работните задачи на другите лекари. Во однос на Табеларниот преглед во кој е извршено вреднување на магистер и доктор по медицински науки Судот утврди дека со измените е предвидено определениот личен доход за овие степени на образование да може да се исплатува само доколку во актот за систематизација како услов за извршување на одредени работи и работни задачи се предвидени овие степени на образование.

7. Согласно начелото на распределба според трудот изразено во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 92 став 1 од Законот за здружениот труд личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Според член 133 став 1 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација на здружениот труд слободно и рамноправно ги утврдуваат работите и работните задачи што ќе се вршат во нивната организација во зависност од нејзината дејност и природа, технологија и други услови на трудот, како и условите што работникот треба да ги исполнува за вршењето на определени работи и работни задачи. Според тоа, работниците можат за вршење на одредени работи и работни задачи како услови да ги предвидат магистратурата и докторатот или звањето примариус што се доделува на здравствените работници. Исто така, работниците можат за лицата кои имаат одредени повисоки степени на образование и за одредени звања да утврдат посебни и посложени работи и работни задачи, или, пак, да предвидат посебни критериуми за определување на резултатите од трудот постигнати врз основа на тие повисоки степени на образование или звања.

Притоа, според мислењето на Судот, иако звањето примариус се добива за постигнати резултати во работата, тоа звање не може да биде константен основ за добивање зголемен личен доход, затоа што резултатите од трудот не се еднаш за секогаш утврдени туку се променливи односно зависат од вложениот труд на работникот, напорите кои работникот ќе ги направи во текот на процесот на трудот и квалитетот на тој труд.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај за лицата кои имаат звање примариус не се предвидени посебни работи и работни задачи и не се утврдени посебни критериуми врз основа на кои ќе се ценат резултатите од трудот, Судот утврди дека Табеларниот преглед во делот во кој е извршено вреднување на звањето примариус не е во согласност односно е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

8. Што се однесува, пак, до делот на Табеларниот преглед во кој е извршено вреднување на работите и работните задачи на лицата кои се магистри и доктори по медицински науки, Судот утврди дека со измените на Табеларниот преглед е извршено усогласување на оспорените делови од Табеларниот преглед со означените уставни и законски одредби, поради што Судот одлучи да ја запре постапката.

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 39/88

15 јуни 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

615.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 29 јуни 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 19-а став 2 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување надомест за употреба на градежно земјиште на подрачјето на град Скопје, донесена од Собранието на Здружената самоуправа интересна заедница на домувањето на град Скопје на 10 март 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на град Скопје“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 238/87 од 9 март 1988 година, поведе постапка за оценување законитоста на оспорената одредба од одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што пред Судот се постави прашањето за нејзината согласност со член 45 од Законот за градежно земјиште.

4. Судот на седницата утврди дека во член 5 од означената одлука е предвидено надоместокот да се плаќа по квадратен метар посебно за неизградено земјиште и посебно за изграден користен простор, а висината на надоместокот да се утврдува според обемот и степенот на изграденоста и опременоста со комунални објекти, уреди и инсталации, неговата положба во градот, рационалноста на користењето и намената, атрактивноста, пристапноста и друго. Притоа, во зависност од зоната во која се наоѓа земјиштето, станбениот, деловниот и индустрискиот простор е определена и висината на надоместокот за 1 м² месечно.

Според оспорениот член 19-а став 2 од Одлуката основ за пресметување на надоместокот по однос на изградениот користен простор, претставува вкупната изградена површина на објектот зголемена за 100% за станбениот и индустрискиот простор, а за 50% за деловниот простор.

Според член 44 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79) собранието на општината односно самоуправната интересна заедница во согласност со собранието на општината може да утврди надоместок за употреба на градежно земјиште според обемот и степенот на опременоста со комунални објекти и инсталации. Согласно став 2 од одлуката од став 1 на овој член се уредува висината, роковите на плаќањето и начинот на пресметувањето на надоместокот, а надоместокот го плаќа непосредниот корисник на таквото земјиште. Според член 45 од овој закон надоместокот за употреба на уреденото градежно земјиште се плаќа по единица површина посебно за градежното земјиште и посебно за изграден користен простор.

Од изнесеното произлегува дека самоуправната интересна заедница е овластена да ја определи висината и начинот на пресметувањето на надоместокот за употреба на градежното земјиште и тоа во зависност од вистинската површина на градежното земјиште односно изградениот користен простор и во зависност од обемот и степенот на опременоста со комунални објекти и инсталации на земјиштето што се употребува. Со оглед на тоа што при утврдувањето на основницата за пресметување на надоместокот по однос на изградениот користен простор вкупната изградена површина на објектите фиктивно се зголемува за 100% односно 50%, Судот утврди дека

оспорената одредба од Одлуката не е во согласност со членовите 44 и 45 од Законот за градежно земјиште.

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 238/87
29 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

616.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 22 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 17 од Правилникот за издвојување, распоредување и користење на средствата за заедничка потрошувачка, донесен од работниците на Работната организација „Јака“ од Радовиш, со референдум одржан на 19 април 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин утврден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип пред Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста на член 17 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што со предвидувањето на стручната подготовка како основ за утврдувањето ред на првенство за доделување станови на користење се доведуваат во нееднаква положба работниците со пониско во однос на работниците со повисоко образование и затоа што овој основ има доминантно влијание во распределбата на станите.

4. На седницата Судот утврди дека член 17 од Правилникот, како еден од основите за доделување стан на користење и средства за станбена изградба ги предвидува условите на работата и работните задачи што ги врши работникот, при што утврдува определен број бодови во зависност од степенот на стручната подготовка што се бара за вршење на тие работи и работни задачи.

Согласно член 438 од Законот за здружениот труд и член 42 и 42-а од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75 и 27/86) самоуправно право е на работниците во основната организација на здружениот труд со самоуправен општ акт да ги утврдат основите и мерилата за распределба на станите.

Притоа, според мислењето на Судот тие треба, покрај начелото на заемност и солидарност, да овозможат остварување и на начелото на распределбата според трудот и резултатите од трудот, според кое трудот и резултатите на трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот врз основа на еднакви права и одговорности, од што произлегува дека, покрај основите кои ја изразуваат социјално-економската положба на работникот, потребно е да се утврдува и работниот придонес како основ.

Со оглед на тоа што во оспорениот Правилник не е предвиден работниот придонес на работникот како посебен основ, туку само стручната подготовка како самостоен основ и како единствен елемент преку кој се изразува работниот придонес на работникот, Судот утврди дека член 17 од оспорениот правилник не е во согласност со означените уставни начела.

Судот, исто така, утврди дека по основот стручната подготовка се предвидени најголем број бодови во однос на другите основи за распределба на средствата за заедничка потрошувачка, поради што оцени дека со тоа се доведува во прашање доминантно влијание на основите со кои се изразува социјално-економската положба на работниците. Поради тоа, Судот оцени дека и од тие причини оспорениот член 17 од Правилникот не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 196/87
22 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

617.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 29 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 105 став 1 точка 4 и 5 од Статутот на Работната организација за комунални услуги „Градска чистота“ во Крива Паланка, донесен на референдумот одржан на 30 декември 1977 година и Одлуката за измени и дополнување на Статутот на означената работна организација, донесена од соборот на работниците на 30 март 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 179/87, од 11 мај 1988 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 105 став 1 точка 4 и 5 од Статутот и Одлуката означена во точката 1 на ова решение, затоа што за именување на раководниот орган е предвидена морално-политичка подобност и организациона способност и што одлуката е донесена на собир на работниците.

4. На седницата Судот утврди дека во членот 105 од Статутот за именување на раководниот орган е предвидена морално-политичка подобност и организаторска способност на кандидатот.

Согласно член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството.

Според член 120 став 1 и член 133 став 3 точка 1 од Законот за здружениот труд работен однос може да заснова секој оној што ги исполнува условите што работниците во основната организација ќе ги утврдат според потребите на процесот на трудот, условите на трудот, работите и работните задачи. Само во случаите утврдени во член 484 од Законот за здружениот труд достапноста на функцијата на индивидуален раководен орган е ограничена на определено време за лица кои се осудувани за определени кривични дела и за други случаи предвидени со тој член.

Врз основа на изнесеното Судот смета дека предвидувањето на морално-политичката подобност како посебен услов за засновање работен однос надвор од случаите утврдени во член 484 од Законот за здружениот труд не е во согласност со Уставот и не е во спротивност со законот. Исто така, според мислењето на Судот организаторските способности можат да се предвидат како посебен услов за засновање работен однос во смисла на член 120 од Законот

за здружениот труд, доколку со самоуправниот општ акт се предвидени објективни критериуми за утврдување на тие способности.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај не се определени објективни критериуми за утврдување на организаторските способности на можните кандидати за избор на работоводен орган на работната организација, Судот утврди дека член 105 став 1 точка 4 и 5 не се во согласност со уставното начело на еднаквост и достапност на секое работно место и функција во општеството на секое под еднакви услови.

5. Судот, исто така, утврди дека Одлука за измени и дополнувања на Статутот е донесена на Собир на работниците.

Според член 438 од Законот за здружениот труд работниците со референдум, покрај другото, одлучуваат и за донесување на статутот, а тоа значи дека и неговите измени и дополнувања се донесуваат во иста постапка.

Со оглед на тоа што оспорената одлука е донесена на собир на работници, а не со референдум, Судот утврди дека оспорената одлука е во спротивност со член 438 од Законот за здружен труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 179/87

29 јуни 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

618.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 јули 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и дополнување на Урбанистичкиот план на Берово бр. 08-454/1, донесена од Собранието на општина Берово на 23 февруари 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Берово“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение у. бр. 56/87 од 25 мај 1988 година поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што не е во согласност со членовите 31 став 3, 33 и 37 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање.

4. На седницата Судот утврди дека со Одлуката се врши измена на Урбанистичкиот план — детален лист број 10 со вртнување на нова индивидуална станбена зграда на улицата „Карпош“ во Берово. Понатаму, Судот утврди дека Одлуката во фазата на нацрт-план била ставена на јавен увид, а на јавната расправа биле повикани само заинтересираните граѓани, без да се обезбеди присуство и на другите работни луѓе и граѓани. Исто така, Судот утврди дека за неприфатените забелешки од јавниот увид и јавната расправа не е дадено образложение од страна на Собранието на општината и дека нема оценка дали измената на планот се врши заради усогласување со целите и задачите утврдени во среднорочниот план за општествено-економскиот развој на општината.

5. Според член 31 став 3 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85) просторниот и урбанистичкиот план во фазата на нацрт-план задолжително се ставаат на јавен увид и јавна расправа. Согласно, пак, член 33 од овој закон Собранието на општината ги разгледува мислењата и забелеш-

ките од јавниот увид и јавната расправа по нацрт-планот и за неприфатените забелешки дава образложение. Во член 37 од Законот е предвидено просторните и урбанистичките планови да можат да се изменуваат и дополнуваат доколку с тоа неопходно заради нивното усогласување со целите и задачите утврдени во среднорочните планови за општествено-економскиот развој на општината или поради дејството на виша сила.

Со оглед на тоа што за измените на планот јавна расправа била одржана само меѓу непосредно заинтересираните граѓани, без да се даде можност на јавната расправа да учествуваат и другите работни луѓе и граѓани за подрачјето за кое се однесува урбанистичкиот план и што Собранието на општина Берово не дало образложение мислење за неприфатените забелешки на граѓаните, ниту пак, е оценето дали измените на планот се неопходни заради усогласување на планот со целите и задачите утврдени во среднорочниот план за општествено-економскиот развој на општината, Судот утврди дека оспорената одлука не е во согласност со членот 31 став 3 и членовите 33 и 37 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 56/87

13 јуни 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

619.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општина Винаца за оценување законитоста на Методологијата за аналитичка процена на работите и работните задачи, донесена од работниците во Работната организација „Винка“ во Винаца, со референдум на 28 јануари 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Општествениот правобранител на самоуправањето на општината Винаца поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што пред неговото донесување од работниците со референдум не било обезбедено претходно расправање.

4. На седницата Судот утврди дека по предлогот на методологијата било одржано претходно расправање по работни единици и дека на референдумот на 26 декември 1988 година Предлогот на методологијата не е усвоен но, дека е усвоен на референдумот одржан на 28 јануари 1987 година.

Според член 437 став 2 од Законот за здружениот труд и член 3 од Законот за општите начела на референдумот и за другите облици на лично изјаснување („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79), со цел да се обезбеди претходно запознавање на работниците со прашањата за кои одлучуваат со референдум и со други облици на лично изјаснување, мора да се обезбеди претходно расправање за тие прашања на начинот определен со статутот. Според член 444 од Законот за здружениот труд, ако работниците со референдум не го прифатат предлог-актот,

предлогот може да се повтори во рокот утврден во статутот на основната организација, односно со самоуправната спогодба за здружување.

Според мислењето на Судот, од наведените законски одредби произлегува дека предмет на претходното расправање на работниците е содржината на прашањата за кои се одлучува со референдум и дека тоа е задолжителен елемент за постапката за донесувањето на одлуки од работниците со референдум и со други облици на лично изјаснување. Поради тоа Судот смета дека организирањето претходно расправање заради запознавање на работниците со прашањата содржани во предлогот на актот за кој повторно се распишува референдум не е задолжително, со оглед на тоа што за истите прашања веќе било организирано претходно расправање.

Поради изнесеното, Судот утврди дека оспорената методологија во поглед на постапката за нејзино донесување не е во спротивност со член 437 став 2 од Законот за здружениот труд и не е во несогласност со член 3 од Законот за општите начела на референдумот и другите облици на лично изјаснување.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 122/88

15 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

620.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 22 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје за оценување уставноста и законитоста на членот 44-а од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците од Основното училиште „Браќа Рибар“ во Скопје, донесен со референдум на 26 февруари 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното училиште на начин предвиден за објавување на самоуправниот општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 44-а од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што со него се определува зголемување на вкупниот број на бодови во распон од 0—40 бода, по основ на стекнати знаења и оспособеност за усовршување на наставата, креативност и применување на иновации од наставниците во воспитно-образовната дејност, при што, по овој основ, бројот на бодовите за секој работник одделно го утврдува Советот на Училиштето на предлог од Комисијата за вреднување на покажаните резултати во работата, а не работниците непосредно, поради што означениот член од Правилникот е во несогласност со Уставот на СР Македонија и е во спротивност со Законот за здружениот труд.

4. Судот на седницата утврди дека со членот 44-а од Правилникот за стекнати знаења и оспособеност за усовршување на наставата, креативност, применување на иновации за извршителите на воспитно-образовната дејност, на вкупниот број бодови се дода-

ваат од 0 до 40 бода, за што одлучува Советот на Училиштето по предлог на Комисијата за вреднување на покажаните резултати во работата. Понатаму, Судот утврди дека оспорениот Правилник престанал да важи со донесување на нов Правилник за заеднички основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците донесен со референдум на 25 јуни 1987 година, при што со овој правилник, а по предвидениот основ, не се утврдени мерила во распон, ниту, пак, е предвидено бројот на бодовите по некој од утврдените основи да ги определува Советот на Училиштето или некој друг орган.

Според член 22 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 92 став 1 од Законот за здружениот труд личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен труд и со управувањето и стопанисувањето со општествените средства, како со свој и општествен минат труд, го дал за зголемувањето на доходот на основната организација. Согласно член 23 став 1 од Уставот и член 93 став 1 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Од изнесената уставна и законска одредба произлегува дека е самоуправно право и должност на работниците да ги утврдат мерилата по основите што ги определиле во самоуправниот општ акт.

Во конкретниот случај, утврдени се мерила во распон само по основ преку кој непосредно се изразуваат стекнати знаења, оспособеност за усовршување на наставата, креативност и применување на иновации од наставниците во воспитно-образовна дејност. Според мислењето на Судот, кога во Правилникот не е предвиден основ преку кој се изразуваат остварените резултати во работата, предвидениот основ во оспорениот член и мерилата дадени во распон по тој основ, кои се условени од резултатите на работата, не излегува надвор од уставното начело на распределба според трудот и резултатите од трудот.

Определувањето, пак, на конкретните мерила од Советот на Училиштето во рамките на утврдениот распон, а на предлог од Комисијата за вреднување на резултатите во работата, произлегува од фактот што тие мерила го изразуваат реализираниот, а не претпоставениот труд, па поради тоа Судот смета дека членот 44-а од означениот правилник во времето на неговото важење не бил во несогласност односно не бил во спротивност со членот 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и членот 93 став 1 од Законот за здружениот труд.

Во однос на тоа, пак, што означениот основ, во практиката, се вреднува само врз основа на степено на стручната подготовка на наставниците во воспитно-образовната дејност, Судот смета дека тоа не произлегува од содржината на оспорената одредба, а доколку пак, така се применува тоа е фактичко прашање за што, според член 419 од Уставот на СР Македонија, Уставниот суд на Македонија не е надлежен да одлучува.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 215/87

22 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

621.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 јули 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на член 35 од Правилникот за заедничките основи и мерила за утврдување на личниот доход и другите примања на работниците на работа во претставништвата во странство, донесен од работниците на Основната организација на здружениот труд „Надворешен промет“, во состав на Работната организација „Технометал — Вардар“ со референдум на 14 мај 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружен труд во Скопје пред овој суд поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата означена во точката 1 од оваа одлука затоа што предвидува за надоместокот за стан, како дел од прашањата на распределбата на средства за лични доходи да одлучува работничкиот совет, а не работниците со референдум, што е во спротивност со член 438 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека член 35 од Правилникот предвидува одлука за висината на износот на надоместокот за стан на работниците распределени на работа во претставништвата во странство да донесува работничкиот совет на работната организација на предлог на директорот на претставништвото и раководниот орган на работната организација врз основа на поднесена документација. Понатаму, според членовите 31 до 34 од Правилникот работниците во претставништвата во странство имаат право на надоместок за стан, кој се исплатува во висина на станарината назначена во договорот за користење на станот, но најмногу до 40% од аконтацијата на личниот доход на работникот за ненаместен стан и до 50% за наместен стан и дека надоместокот за стан се утврдува во нето износ во националната валута за секоја земја.

Согласно член 438 од Законот за здружениот труд за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка работниците одлучуваат со референдум.

Со оглед на тоа Судот смета дека овластувањето на работничкиот совет да го утврдува износот на надоместокот за стан не претставува овластување да се уредуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи ниту на основите и мерилата за утврдување на надоместокот за стан, туку, врз основа на тие основи и мерила утврдени од работниците со референдум, а во зависност од фактичката состојба на цените на станите во странство, ја утврдува само висината на тој надоместок за секој работник одделно. Поради тоа, Судот оцени дека член 35 од Правилникот не е во спротивност со член 438 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. Бр. 242/87

5 јули 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

622

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 јуни 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 8 и 9 од Правилникот за прием и обука на приправници на Основната организација на здружен труд Редакција „Вечер“ во Скопје, во состав на Работната организација Новинско издавачко претпријатие „Нова Македонија“ — Скопје, донесен од Работничкиот совет на 17 мај 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружен труд во Скопје, со предлог поднесен до Судот, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што изборот на приправници-новинари и енигматичари се врши преку претходна проверка на стручната способност на кандидатите од различни области, што не е во согласност со член 20 од Законот за работни односи.

4. Судот на седницата утврди дека според член 8 од Правилникот изборот на приправници-новинари и енигматичари се врши преку претходна проверка (тестирање) на знаењата на кандидатите. Понатаму, Судот утврди дека според член 9 од Правилникот проверката на кандидатите за избор на новинари и енигматичари-приправници, се одвива во два дела и тоа: писмен и практичен дел.

Согласно член 133 став 3 од Законот за здружениот труд работниците со самоуправен општ акт се должни да ги уредат особено проверките што работничкиот треба да ги исполнува за вршење на определени работи односно работни задачи што во основната организација се вршат според нејзината дејност, приroda, технологија и други услови на трудот.

Според член 20 став 1 од Законот за работни односи со самоуправен општ акт се утврдуваат работите односно работните задачи за кои е потребно претходно проверување на стручните и другите работни способности, како и начинот, органот и постапката за проверување на стручните и други способности на лицата кои се јавиле на оглас односно конкурс. Меѓутоа, според ставот 2 на истиот член претходно проверување на стручните способности не може да се врши при засновање на работен однос на приправник или за работи, односно работни задачи за кои не се бара стручна подготовка.

Согласно член 21 од Законот за работни односи и член 2 од Законот за приправници приправник е лице кое по завршување на средно, више или високо образование прв пат ќе почне да работи за да стекне искуство за самостојно вршење на работите во рамките на своето стручно образование.

Од наведените законски одредби произлегува дека со самоуправен општ акт се определуваат работите и работните задачи за кои е потребно претходно проверување на стручните способности, при што со законот изрично се исклучува можноста за таква проверка на приправниците.

Со оглед на тоа што во оспорениот правилник е предвидено пред приемот на приправници-новинари и енигматичари, претходно проверување на знаењата од различни области, што всушност претставува проверка на стручните способности на кандидатот, Судот утврди дека означените одредби од Правилникот не се во согласност со член 20 став 3 од Законот за работни односи.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. Бр. 67/88

15 јуни 1988 год

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

623.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 29 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на член 9 став 1 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците во Работната заедница Заеднички служби на ЖТО — Скопје, донесен со референдум на 2 јули 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна заедница на начинот предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје пред Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 9 став 1 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што со него како дефицитарни кадри се утврдени само индивидуалниот раководеен орган и раководителите во работната заедница односно од распределбата на становите по тој основ се исклучуваат сите други стручни кадри.

4. На седницата Судот утврди дека според член 9 став 1 стручен кадар од посебно значење за работната заедница се извршителите што ги именува и разрешува работничкиот совет. Во член 9 став 3 и став 4 и член 10 од Правилникот е предвидено дека за решавање на станбените прашања на стручните кадри од посебно значење за работната заедница се користат посебни средства од остатокот од доходот по завршна сметка и дека во утврдувањето на редот на првенство за доделување на тие станови се применуваат основите и мерилата утврдени со Правилникот. Во член 12 од Правилникот е утврдено дека во годишните планови и програми работниците утврдуваат кои профили на стручни кадри се од посебно значење за работната заедница. Од ова произлегува дека не се исклучуваат другите стручни кадри во решавањето на станбените прашања по тој основ.

5. Според Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија неприкосновена положба и улога на човекот ја сочинуваат меѓу другото и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите во согласност со уставноста и законитоста. Согласно член 438 од Законот за здружениот труд и член 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75 и 27/86) работниците во основната организација со самоуправен општ акт донесен со референдум ги утврдуваат основите и мерилата за утврдување на редот на првенство за доделување стан на користење односно за распределба на средствата за заедничка потрошувачка.

Според мислењето на Судот, во рамките на самоуправното право да ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка работниците можат да утврдуваат и посебни основи и мерила за распределба на станови на користење, кредити за станбена изградба и купување станови во лична сопственост за стручните кадри од посебно значење за основната организација. Притоа, неопходно е во самоуправниот општ акт да биде утврдено кои стручни кадри се од посебно значење за основната организација, колку средства

ќе се издвојуваат, изворите на тие средства, како и основите и мерилата според кои ќе се утврдува редот на првенство за нивна распределба.

Судот смета дека во остварувањето на самоуправното право да утврдуваат кои стручни кадри се од посебно значење за организацијата, работниците можат да утврдат дека такви кадри се и извршителите на раководните работи и работни задачи, поаѓајќи од стручната подготовка што се јавува како услов за нивно извршување. Со оглед на тоа што оспорениот Правилник утврдува кои стручни кадри се од посебно значење за Работната заедница, изворите на средствата за решавање на нивните станбени потреби, како и основите и мерилата за утврдување на редот на првенство. Судот утврди дека член 9 став 1 од оспорениот Правилник не е во несогласност односно во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 216/87
29 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

624.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 426 став 4 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 29 јуни 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека член 13 став 2 од Законот за станбените задруги („Службен весник на СРМ“ бр. 46/82), во делот во кој како услов за зачленување во станбена задруга се предвидува работните луѓе и граѓаните да имаат живеалиште во местото на седиштето на станбената задруга, односно на подрачјето на една од општините на град Скопје, престанал да важи на 15 јуни 1988 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Уставниот суд на Македонија, со Одлука У. бр. 277/86 од 9 декември 1987 година, утврди дека член 13 став 2 од Законот за станбените задруги, во делот во кој како услов за зачленување во станбена задруга се предвидува работните луѓе и граѓаните да имаат живеалиште во местото на седиштето на станбената задруга, односно на подрачјето на една од општините на град Скопје, не е во согласност со Уставот на СР Македонија.

Со оглед на тоа што Собранието на СР Македонија, во рокот утврден со член 426 став 2 од Уставот на СР Македонија не го усогласи означениот Закон со Уставот на СР Македонија, Уставниот суд на Македонија утврди дека означената одредба на Законот престанала да важи на 15 јуни 1988 година кога е истечен рокот на 6 месеци за негово усогласување.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 277/86
29 јуни 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ
СООБРАЌАЈ

220.

Врз основа на член 63 став 1 точка 2 од Законот за железниците („Службен весник на СРМ“ бр. 46/78) и член 10, став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, во согласност со собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за железнички сообраќај со седишта во Скопје, Титов Велес, Штип, Гостивар, Прилеп, Битола и Куманово, на седницата одржана на 28 јули 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНАМЕНА
НА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА
ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во членот 1 на Одлуката за пренамена на придонесот на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај на СРМ број 251 од 3 февруари 1988 година („Службен весник на СРМ“ број 5/88), да се додаде нов став кој да гласи:

„По исклучок, средствата од придонесот во висина од 3.397.000.000.— динари, што се приходуваат во тековната 1988 година, да се користат за покривање на загубата на ЖТО Скопје, искажана по завршната сметка од 1987 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 2296

18 јули 1988 година
СкопјеПретседател,
Јован Павловски, с. р.ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во Одлуката за стапките на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од доходот за стажот на осигурување кој се смета со зголемено траење за периодот од 1 јануари до 31 декември 1988 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 19/88, се поткраднала грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

на Одлуката за стапките на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од доходот за стажот на осигурување кој се смета со зголемено траење за периодот од 1 јануари до 31 декември 1988 година

Во член 2 во алинејата под д) наместо бројката „1,96“ треба да стои бројката „1,31“.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Општинскиот суд Скопје II — Скопје, поднесе предлог за поништување на изгубените чекови од тековната сметка на име Јошевски Стојмир од Скопје, со стан на ул. „Зеничка“ бр. 12-б, нас. Железара, издадени од Љубљанска банка — Основна банка —

Скопје, и тоа следните чекови: 2432435, 2432436, 2432437, 2432438, 2432439, 2432440, 2432441, 2432442, 2432443, 2432444, 2432446.

Се повикува наоѓачот на чековите да ги пријави во Општинскиот суд Скопје II, како и друго лице да го пријави лицето за кое знае дека ги пронашало чековите во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас. Во истиот рок може да се стави приговор за поведувањето на оваа постапка. Во спротивно чековите ќе бидат поништени ако никој не се јави дека ги има чековите, или не стави приговор на предлогот за поведување на оваа постапка.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 101/88. (157)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Абдиџи Ајшенџул од с. Д. Баџица — Гостивар, да се јави во овој суд во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“ и „Службен весник на СРМ“.

Истовремено судот ги повикува сите лица кои знаат за нејзиниот живот да му соопштат на овој суд.

Доколку лицето не се јави, по истекот на овој рок судот ќе утврди дека ова лице е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 73/88.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Благоја Петровски од Тетово, ул. „121“ бр. 7/8, против тужената Љуба Петровска родена Мерцановска од с. Стенче, сега со непозната адреса во СР Германија.

Се повикува тужената Љуба Петровска родена Мерцановска од с. Стенче, сега на привремена работа во СР Германија, со непозната адреса, да се јави пред овој суд, да постави свој полномошник, или, пак, да ја достави нејзината адреса, во рок од 30 дена. Во спротивно по истекот на овој рок судот на истата ќе ја постави привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 853/88.

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води постапка за исплата на долг, по тужбата на тужителите Ханифе Бафтијари и Бујар Бафтијари, двајцата од с. Желино, застапувани од законскиот застапник мајката Хиријет Бафтијари од с. Желино, против тужениот Черкез Цемаили од с. Палатица.

Се повикува тужениот Черкер Цемаили од с. Палатица, сега со непозната адреса во СР Германија, да се јави пред овој суд, постави полномошник, или, пак да ја достави својата адреса во рок од 30 дена. Во спротивно по истекот на овој рок судот на истиот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 963/88.

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Ефтимовски Димитрија од Тетово ул. „Симо Тодоровски-Таска“ бр. 7, против тужените Андрејевиќ Јован од Тетово и Ристич Сава од Тетово, а сега со непознато место на живеење.

Се повикуваат тужените Андрејевиќ Кузманов Јован од Тетово и Ристич Сава, да се јават во Општинскиот суд во Тетово, да достават своја адреса или постават свој полномошник во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе им постави привремен застапник кој ќе ги штити нивните права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 708/88.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Општинскиот суд во Титов Велес во правната работа на тужителот Киро Трајковски од Титов Велес, ул. „Титова Ужичка“ бр. 51, против тужените Вера Тодорова од Титов Велес ул. „Бошко Златанов“ бр. 7, сега во Канада со непозната адреса на живеење и Тодор Андреев од Титов Велес, ул. „Благој Горев“ бр. 37/3, сега со непозната адреса на живеење во Југославија или странство за исполнување на договор. Вредност на спорот 4.500 динари. Судот им постави привремен застапник на тужените, во смисла на член 84 став 2 точка 4 и 5 од ЗПП, бидејќи им е непознато местото на живеење, а немаат свој полномошник.

За привремен застапник на тужените со решение на овој суд П. бр. 274/88 од 7. IV. 1988 година е поставен Сашко Лазаров, судски приправник при овој суд.

Поставениот привремен застапник на тужените, ќе ги застапува во правната работа по предметот на овој суд П. бр. 274/88 се додека тужените или нивниот полномошник не се јават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека им поставил старател.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 274/88. (158)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 679 од 27. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1639-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Монтажно инсталатерската задруга „Унионмонт“, Р. О. булевар „Јане Сандански“ бр. 61 реон 83 Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ајановиќ Химзо, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Нечевски Слободан, директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 679/88. (194)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 769 од 23. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-753-3-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Студентскиот центар „Скопје“, Н. Сол. О., на ООЗТ — Скопје, ООЗТ Студентска поликлиника, Н. Сол. О. — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 58, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Јован Тричановски, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник прим. д-р Иван К. Робев, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 769/88. (195)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 630 од 31. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2048-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училиштето за средно образование од металско-машинска и културолошка струка „Јосип Броз Тито“, Ц. О., Скопје, ул. „Вељко Влаховиќ“ бб — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ациевски Спасоје, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Сезовски Јован, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 630/88. (196)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 629 од 29. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2003-0-0-0, ја запиша во суд-

скиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежно занаетчиската задруга „Наша Кука“, Р. О., Скопје, ул. „III-та Македонска бригада“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Миленковски Стојко, директор, а се запишува новиот застапник Велковски Горѓи, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 629/88. (197)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 755 од 27. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2003-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на новите членови во Градежно занаетчиската задруга „Наша Кука“, Р. О., Скопје, ул. „III-та Македонска бригада“ бб, со следните податоци: Пристапување на следните нови членови во задругата: Велковски Георѓија и Златановска Десанка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 755/88. (198)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 775 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2237-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата Општа задруга „Сколит“, О. Сол. О. — Скопје, ул. „Битпазарска“ бр. 125, под фирма: Општа задруга „Сколит“ О. Сол. О. — Скопје, ул. „Битпазарска“ бр. 125.

Задругата е основана врз основа на самоуправната спогодба за здружување во Општа задруга „Сколит“, донесена на Основачкото собрание на 11. V. 1988 година.

Основачи на задругата се: Кајевејќ Љупчо, Петровски Златко, Станковски Миладин, Петковски Зоран, Стефановски Владимир, Ѓурковиќ Горан, Салиевски Назиф, Муминовски Вахида, Здравков Димитар и Нада Бајрам, сите од Скопје.

Основна дејност: занаетчиство: 15. металостругарска; 18. машинобраварска; 19. алатничарска; 29. ларска; 57. изработка на предмети од пластични маси и вештачки смоли; 88. кројачка на облека (по порачка и конфекција), трговија на мало: прехранбени производи.

Глава VI: животни прехранбени производи и предмети за домашни потреби: а) животни намирници; б) домашни потреби;

непрехранбени производи — глава I: текстилни производи, конфекција и производи на крзна, јажарска стока и јутени производи;

Глава III — производи од гума, каучук и пластични маси;

Глава VII — електротехнички и електронски апарати, радио и ТВ апарати, машини, делови и прибор;

Глава XI — керамика, стакло и порцелан и производи од пластика за домаќинството и други потреби;

Глава XVI — тутунски преработки, кибрит и прибор;

Глава XIX — музички инструменти, прибор и музикалии, угостителски услуги.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства. Здружените задругари, за обврските на задругата, одговараат ограничено солидарно во висина на двоен износ од здружениот влог кој изнесува 50.000 динари за секоја обврска.

Лине овластено за застапување е Петровски Златко, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 775/88. (199)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 717 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2236-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на

земјоделската задруга под фирма: Земјоделска задруга „Маркова Река“ О. Суб. О., с. Студеничани — Скопје, СО Кисела Вода, з. пошта Драчево.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување на земјоделците како производители на 24. II. 1988 година.

Основачи на задругата се: Муарем Шабанов, Џафери Фатмир, Рамадани Мефатил, Агуши Асан, Бакија Баки, Рушти Сејди, Алију Исен, Зекири Ибуш, Омери Осман, Амедовски Екрем, Јашари Мустафа, Екрем Алија, Енвер Шабани, Зекири Ариф, Асип Алија, Беслими Илџаз, Муареми Јусуф, Халили Реџеп, Ибраими Ибраим, Елмаз Бекрија, Казим Џевад, Шабани Имер и Љатифи Невзад.

Основни дејности:

020110 — полјоделство; 020120 — овоштарство; 020130 — лозарство; 020140 — сточарство.

Споредни дејности:

070111 — леб, печива, млеко, млечни производи. 070112 — зеленчук, овошје и преработка; 070113 — месо, живина, риба и месни преработки; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070122 — обувки, кожа и гума и пластика; 070124 — огрев и огревен материјал — снабдување со репроматеријали други материјали (вештачки губрива, семенски материјал, заштитни средства, поливинил за разни производи, жица и друго (земјоделски машини, камиони, приколници, радија, трактори и прибор и сл.

— откуп, купување и продажба на сите видови земјоделски и сточарски производи; — селски туризам, домашни ракотворби, преработка и доработка земјоделски производи, сервиси за одржување на земјоделски машини и друга опрема за домаќинството.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка целосно и неограничено.

Во правниот промет со трети лица задругата одговара со целиот свој имот.

Задругарот основач на задругата во правниот промет со трети лица одговара во висина на здружениот влог, односно за обврската на задругата сторена во правниот промет со трети лица одговараат ограничено супсидијарно за секоја обврска до износот од 5.000 динари и задругарите.

Лице овластено за застапување е Миневи Стојан, инж. агроном, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 717/88. (200)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 591 од 31. V. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1449-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на културата на општина Тетово, со Ц. О., ул. „Радван Цониќ“ бр. 103, Тетово со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ружди Мухареми, секретар, а се запишува новиот застапник Велимир Лешниковски, в. д. секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 591/88. (201)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 577 од 24. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2230-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Основното училиште под фирма: Основно училиште „Кирил и Методиј“, Ц. О., во основање Тетово.

Основното училиште е основано со одлуката за основање бр. 0801-479/1 од 14. IV. 1988 година, на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Тетово.

Основна дејност:

120111 — предучилишно и основно воспитание и образование.

Основното училиште во правниот промет со трети лица, согласно со одлуката за основање, истапува во свое име и за своја сметка.

Основното училиште за обврските сторени во правниот промет со трети лица, согласно одлуката за основање, одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Олгица Тодоровска, привремен работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 577/88. (202)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 444 од 9. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2218-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на работната организација под фирма: Основно училиште „Климент Охридски“, со Ц. О., с. Глоби, Тетово.

Основното училиште е основано со самоуправната спогодба за здружување на 23. II. 1988 година, од ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Тетово.

Основни дејности:

120111 — предучилишно и основно воспитание и образование.

Основното училиште во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со самоуправната спогодба за здружување.

Основното училиште за обврските сторени во правниот промет со трети лица, согласно самоуправната спогодба за здружување, одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Бурханедин Исаки, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 444/88. (203)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 651 од 10. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2219-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на земјоделската задруга под фирма: Земјоделска задруга „Мир“, Р. О. с. Жилче, СО Тетово.

Самоуправната спогодба за здружување во задругата е донесена и усвоена на 10. III. 1988 година.

Основачи на задругата се: Антонови С. Аце, Мирчевски Трико, Димовски Мирослав, Маринковски Цветко, Антонови Петре, Николовски Кољо, Мишковски Радослав, Столевски Владо, Ристовски Андро, Јовановски Петко, Горовски Ѓорѓи, Јовановски Мирко, Стаматовски Голуб, Тодоровски Томче, Маринковски Бошко, Трлевски Темелко, Стаматовски Љубе, Давидовски Велко, Маринковски Димо, Давидовски Никола, Симовски Косто, Тодоровски Злате, Симовски Мирче, Мишковски Вељо, Ристовски Славко, Маринковски Глигур, Митовски Трико, Марчевски Живко, Јовановски Никола, Димовски Љупчо, и Николовски Блаже.

Основни дејности:

020110 — полјоделство; 020140 — сточарство; 020201 — земјоделски услуги за растително производство и 020102 — земјоделски услуги за сточарско производство.

Споредна дејност:

Откуп и промет на мало на сите видови земјоделски производи, шумски плодови, лековити растенија, полжави, земјоделски аптеки и сточна храна.

Задругата истапува во правниот промет со трети лица во свое име и за своја сметка.

Задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат и задругарите до висина на здружениот влог од 50.000 динари.

Лице овластено за застапување е Мирослав Димовски, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 651/88. (204)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 433 од 9 VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2217-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на работната организација под фирма: Основно училиште „Александар Здравковски — Санко“, целосна одговорност, с. Слатино — Тетово.

Основното училиште е основано со Самоуправна спогодба за здружување од 26. III. 1988 година, од ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата.

Основни дејности:

120111 — предучилишно и основно воспитание и образование.

Основното училиште во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со самоуправната спогодба за здружување.

Основното училиште за обврските сторени во правниот промет со трети лица согласно самоуправната спогодба за здружување, одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Ефраим Салихи, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 443/88. (205)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „Занатчиски сидаро-фасадерски дуќан „Три другара“ — Скопје“ на име Таири Ариф, ул. „Јајце“ бр. 70, Скопје, се огласува за неважен. (4377)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Арминачки дуќан „4 Јули“ — Аљит Рамадани, с. Кондово — Скопје“ се огласува за неважен. (4235)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Работна книшка на име Петре Атанасоски, Тетово. (3952)

Работна книшка на име Азем Зекири, Куманово.

Работна книшка на име Паскал Левтеров, Титов Велес. (4006)

Работна книшка на име Рамиз Меди, Тетово. Тековна сметка бр. 1550118526 и чековите од бр. 1632318 до 1632320, издадени од Југобанка — Основна банка — Скопје на име Надица Крпач, Скопје.

Работна книшка на име Најденко Томовски, Спрумица. (4046)

Работна книшка, издадена од СО — Македонски Брод на име Јаоски Селајдин, с. Пласница, Македонски Брод. (4048)

Работна книшка, издадена од СО — Македонски Брод на име Стамески Тоде, с. Растеж, Македонски Брод. (4049)

Работна книшка на име Марија Гилтен, Тетово.

Чекови од бр. 12812866 до 12812880, издадени од Стопанска банка — Скопје на име Мирче Богдановски, Скопје. (4097)

Свидетелство за завршен I клас — земјоделско, издадено од УЦСО „Јосип Броз Тито“ — Ресен, на име Ивановски Круме Сашо, ул. „4-ти Јули“ бр. 13, Ресен. (4108)

Работна книшка на име Миле Михајлов, Радово. (4134)

Работна книшка на име Мирослав Николовски, Куманово. (4139)

Работна книшка на име Душан Станешевски, Крива Паланка. (4148)

Оружен лист бр. 1520, издаден од ОВР — Македонски Брод на име Јованоски Трајче, с. Јагово, Македонски Брод. (4150)

Пасош МА 605384, издаден од ОВР — Валаново на име Зајков Драги, ул. „Првوماјска“ бр. 17, Валаново. (4154)

Гарантен лист — сервисна книшка бр. 030407, издадени од РО „Застава“ — Крагујевац — ООЗТ „Промет и сервис“ — Скопје на име Јовановски Владимир ул. „Крсте Асенев“ бр. 22-3-11, Скопје.

Воена книшка на име Целал Селмани, с. Ваксинци, Куманово. (4186)

Работна книшка на име Јонче Мицевски, Куманово. (4187)

Воена книшка на име Зоран Мадик, с. Лопате, Куманово. (4188)

Работна книшка на име Нури Јакупов, Кочани.

Пасош МВ-519861, издаден од СВР — Штип од 29. VII. 1987 год. на име Хеленио Порис, Штип.

Работна книшка, издадена од СО — Македонски Брод на име Менка Сидороска, с. Битово, Македонски Брод. (4243)

Работна книшка на име Алирама Бедети, Тетово. (4247)

Работна книшка на име Висте Зафиров, Штип.

Работна книшка на име Убавка Бимова, Радовиш.

Пријави за извоз бр. 20473, рег. бр. 1653 од 13. V. 1986 г. 3 примероци; бр. 20630, рег. бр. 2412 од 23. VII. 1986 г. — 3 прим.; бр. 20757, рег. бр. 3219 од 15. X. 1986 г. — 3 примероци; бр. 20352, рег. бр. 856 од 5. XI. 1986 г. — 3 примероци и бр. 21541, рег. бр. 7725 од 18. XII. 1987 г. — 3 примероци на име „Технометал-Вардар“ експорт-импорт — Скопје — 08/04. (4266)

Работна книшка на име Љоки Идризи, Тетово.

Работна книшка на име Стојанче Димитриев, Кочани. (4281)

Работна книшка на име Крсте Лазаревски, Куманово. (4286)

Работна книшка на име Славе Трпкоски, Македонски Брод. (4287)

Воена книшка на име Мемет Исмаили, с. Цепчиште, Тетово. (4294)

Работна книшка на име Мијалче Штерјов, Штип.

Работна книшка на име Срѓан Спасиќ, Куманово. (4304)

Работна книшка на име Идриз Камилџи, Тетово. (4308)

Работна книшка на име Илчо Петров, Кочани.

Работна книшка на име Нури Јакупи, Кочани.

Пасош на име Јордан Тричков, с. Ораовица, Радовиш. (4325)

Работна книшка на име Анче Јованов, Кочани.

Чековна карта бр. 02837-9 издадена од Југобанка — Основна банка — Скопје на име Драги Ангеловски, Скопје. (4343)

Работна книшка на име Трајче Стојаноски, Тетово. (4348)

Тековна сметка бр. 1550119440 и чековите од бр. 1642881 до 1642890, издадени од Југобанка — Основна банка — Скопје на име Жарко Андреевски, Скопје.

Работна книшка на име Славчо Стоиловски, Делчево. (4370)

Меница бр. 1163533 на износ од 223.600.— динари, издадена на 7. VI. 1988 год. во Краљево, а пристигнува за наплата на 18. VIII. 1988 година, Трасант на меницата: РО „Електрон“ — Краљево со ж/с-ка 61800-601-3780; Авалист на меницата: ОПИБ „Инвест-банка“ — Београд со ж/с-ка 60811-620-63 на име РО „Агроинжињеринг“, ул. „Никола Карев“ бб, Скопје.

Уверение УП. бр. 11-121 од 10. I. 1986 година за увоз на опрема од странство, издадено од Собранието на општината Чаир — Скопје, на име Драгина Трајковска, Скопје. (4379)

Воена книшка бр. 054142, издадена во Куманово на име Тасевски Благоја Сашо, ул. „Народна Революција“, бр. 11, Куманово. (4380)

Легитимација бр. 80710 1550 161210 и чекови бр. од 1642846 до 1642850; од 1644451 до 1644560 и од 1765711 до 1765720 издадени од Југобанка — Скопје на име Маџбуле Фазлиу, с. Ксидово — Скопје. (4381)

Работна книшка на име Алија Куртиши — Куманово. (4382)

Работна книшка на име Рамизе Сулејманова од Титов Велес. (4384)

Воена книшка на име Беџири Кани, ул. „И. Р. Пола“ бр. 3 — Тетово. (4386)

Работна книшка на име Ванчо Спасовски, Куманово. (3491)

Свидетелство за завршен I клас — Гимназија издадено од УЦСО; „Јосип Броз Тито“ — Ресен, на име Розета Митко Симоновска, ул. „Х. Герасовски“ бр. 100, Ресен. (4394)

Работна книшка на име Велче Неделковски, Тетово. (4395)

Работна книшка на име Владо Цеков, Штип. (4405)

Работна книшка на име Спасо Ефтимов, Радовиш. (4405)

Воена книшка на име Шекит Ајаневиќ, ул. „Љуботенска“ бр. 5, Тетово. (4414)

Чекови од бр. 1420132 до 1420134 и 1420124 и 1420130 издадени од Југобанка — основна банка — Скопје на име Мирослав Петрушевски, Скопје. (4419)

Одобрение бр. 4413 од 5. IX. 1986 за вршење такси служба издадено од Собранието на општина Карпош — Скопје на име Екрем Исмаили, с. Д. Нерези, Скопје. (4420)

Работна книшка на име Фикри Хајредини, Тетово. (4425)

Лична карта на име Рефет Алили, Тетово. (4426)

Работна книшка на име Милан Илчевски, Пробиштип. (4434)

Работна книшка на име Катица Арсовска, Куманово. (4439)

Работна книшка на име Родна Стојановска, Куманово. (4440)

Сообраќајна книшка бр. ТЕ 182-74 на име Стојан Топчевски, ул. „П. Гули“ бр. 2, Тетово. (4441)

Работна книшка на име Митре Стојанов, Радовиш. (4445)

Работна книшка на име Витана Миланова, од Титов Велес. (4449)

Работна книшка на име Екрем Адеми, Прилеп. (4463)

Работна книшка на име Трајче Демировски, Крива Паланка. (4463)

Работна книшка на име Благоица Миладиновска, с. Крушје, М. Брод. (4464)

Воена книшка на име Синан Ајрулаи с Дебреше, Гостивар. (4467)

Работна книшка на име Лазарчо Ласков, Кочани. (4476)

Работна книшка на име Добре Лазаревски, Куманово. (4476)

Одобрение за превоз на патници бр. 11-3653/2 од 7. XI. 1986 на име Горѓи Стојановиќ, бул. „Македонска косовска бригада“ бр. 9-а, Скопје. (4477)

Тековна сметка бр. 70236-47 и чекови од бр. 13078981 до 13078990 издадени од Стопанска банка — Основна банка — Скопје, на име Ванчо Трајановски, Скопје. (4484)

Гарантен лист издаден од Црвена Застава — Крагујевац — Претставништво Скопје на име Влатко Петрушев, Скопје. (4485)

Работна книшка на име Љупчо Младеновски, Крива Паланка. (4486)

Воена книшка на име Целадин Азири с. Бродец, Тетово. (4487)

Работна книшка на име Анкица Арсовска, Куманово. (4493)

Работна книшка на име Даница Петковска, Куманово. (4494)

Работна книшка на име Драган Марковска, Куманово. (4495)

Воена книшка на име Даут Рамадани, Тетово. (4499)

Возачка дозвола на име Нијаз Лаки, ул. „Цетинска“ бр. 6, Тетово. (4499)

Лична карта на име Нијаз Лаки, ул. „Цетинска“ бр. 6, Тетово. (4450)

Работна книшка на име Драган Јанев, Кочани. (4450)

Одобрение бр. 13-5071 од 21. X. 1986 година за превоз на патници издадено од СО — Кисела Вода на име Ване Панџаров, ул. „Михаил Чаков“ бр. 9-4-16, Скопје. (4506)

Штедна книшка бр. 4000-01-07434-0 издадена од Инвест банка — Београд, Деловна единица — Скопје, на име Шемо Адеми, с. Г. Љубине, Призрен. (4509)

Сервисна книшка бр. 069557 издадена од РО Аутомакедонија — Скопје, на име Томислав Дејановски, Скопје. (4509)

Тековна сметка бр. 15-50-04112-7 и чекови од бр. 1749231 до 1749240 издадени од Југобанка Основна банка — Скопје, на име Драгче Коцевски, Скопје. (4533)

Воена книшка на име Садик Максутски, с. Лабуншта, Струга. (4513)

Воена книшка на име Алија Максутски, с. Лабуншта, Струга. (4514)

Работна книшка на име Војо Николовски, Гостивар. (4533)

Работна книшка на име Снежана Николиќ, Гостивар. (4534)

Сервисна книшка бр. 031211 издадена од ООЗТ „Промет и сервис Скопје“ — Скопје, на име Лидија Шукловиќ, Скопје. (4536)

Решение Уп. бр. 12-2419 за угостителски дуќан — киоск, на име Љубе Илиевски и Љубен Методијески, издадено од Собранието на општина Центар — Скопје. (4539)

Гарантен лист за возило Југо-55 Корал“ бр. на моторот 1174695, бр. на шасија 00236549, бр. на сервисна книшка 066256 издадени од ООЗТ „Промет и сервис Скопје“ — Скопје на име Јанис Чаусидис од Скопје. (4539)

Список на предмети за домаќинството што се увезуваат, внесуваат и примаат од странство издаден од Царинарница — Скопје на име Христо Талевски, ул. „К. Либкнехт“ бр. 67/I-12, Скопје. (4539)

Потврда за увезување на техничка роба бр. 1294/87 од 5. X. 1987 година, издадена од Амбасада СФРЈ — Багдад на име Христо Талевски од Скопје. (4539)

С О О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79, 46/82 и 27/86), собранијата на општините Гази Баба, Кисела Вода и Чаир објавуваат дека ќе извршат

ИЗБОР НА ЕДЕН СУДИЈА ВО ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;

— да имаат положено правосуден испит и

— да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи, треба да ги достават до Собранието на општината Чаир — Комисија за прашањата на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ова соопштение.

СОДРЖИНА

Страна		613. Решение за цените на обрасците што се употребуваат во органите на управата надлежни за внатрешни работи — — —	684
599. Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија — — —	681	614. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 39/88 од 15 јуни 1988 година — —	684
600. Одлука за одобрување на средства од Постојаната резерва на Републиката — — —	681	615. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 238/87 од 29 јуни 1988 година — —	685
601. Одлука за користење на средствата од Постојаната резерва на СР Македонија — — —	681	616. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 196/87 од 22 јуни 1988 година — —	686
602. Одлука за изменување на Одлуката за висината на такси за дозволи и за визи што се издаваат на граничните премини — — —	681	617. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 179/87 од 29 јуни 1988 година — —	686
603. Решение за разрешување од должноста надворешен соработник — советник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање со една третина од работното време — — — — —	682	618. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 56/87 од 13 јуни 1988 година — —	687
604. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Републичкиот педагошки совет — — — — —	682	619. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 122/88 од 15 јуни 1988 година — —	687
605. Решение за назначување советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	682	620. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 215/87 од 22 јуни 1988 година — —	688
606. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство — — —	683	621. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 242/87 од 5 јули 1988 година — —	689
607. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство — — —	683	622. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 67/88 од 15 јуни 1988 година — —	689
608. Решение за разрешување од должноста помошник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство — — — — —	683	623. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 216/87 од 29 јуни 1988 година — —	690
609. Решение за разрешување од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за информации — — — — —	683	624. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 277/86 од 29 јуни 1988 година — —	690
610. Решение за разрешување од должноста директор на Републичката управа за ветеринарна служба — — — — —	683		
611. Решение за разрешување од должноста директор на Републичкиот хидрометеоролошки завод — — — — —	683		
612. Решение за именување заменик на директорот на Републичкиот хидрометеоролошки завод — — — — —	684		
		Општи акти на самоуправните интересни заедници	
		СКОПЈЕ	
	220.	Одлука за дополнување на Одлуката за пренамена на придонесот на Републичката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај — — — — —	691
		Исправка на Одлуката за стапките на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од доходот за стажот на осигурување кои се смета со зголемено траење за периодот од 1 јануари до 31 декември 1988 година — — — — —	691